

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2020 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2020 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноси на раководството за финансискиот извештај

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноси на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Скопје, 26 април 2021 година

Овластен ревизор

Родна Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината што заврши на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од продажба	7	4.577.658	4.997.312
Останати оперативни приходи	8	63.960	49.144
Вкупно оперативни приходи		4.641.618	5.046.456
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	15.053	20.014
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-934.366	-893.169
Трошоци за вработените	11	-277.301	-279.531
Амортизација	15	-103.753	-103.018
Набавна вредност на продадени стоки		-2.919.359	-3.334.090
Останати оперативни расходи	12	-288.111	-328.855
Вкупно оперативни расходи		-4.522.890	-4.938.663
Добивка од оперативно работење		133.781	127.807
Финансиски приходи	13	1.474	5.798
Финансиски расходи	13	-24.212	-14.520
Добивка пред оданочување		111.043	119.085
Данок на добивка		-3.526	-8.970
Добивка по оданочување		107.517	110.115
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	3.575	3.661

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 12 март 2021 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски

Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка по оданочување		107.517	110.115
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		1.182	3.029
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>1.182</u>	<u>3.029</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>108.699</u>	<u>113.144</u>

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи


ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2020 година**

во илјади денари	Белешки	2020	2019
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	1.088.538	1.046.246
Нематеријални средства	15	1.028	1.515
Вложувања во подружници	16	737	737
Вложувања расположливи за продажба	17	17.988	16.806
Вкупно долгорочни средства		1.108.291	1.065.304
Залихи	18	453.356	369.736
Побарувања од купувачи	19	345.031	372.383
Останати краткорочни побарувања	20	14.292	14.910
Побарувања за аванси	21	1.868	39.746
Краткорочни финансиски средства	22	207.339	207.297
Активни временски разграничувања	23	19.825	5.734
Парични средства	24	43.780	85.302
Вкупно тековни средства		1.085.491	1.095.108
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.193.782	2.160.412
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.928	-9.928
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		15.442	14.260
Резерви за инвестиции		490.557	380.442
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		578.919	581.518
Вкупно капитал и резерви		1.208.534	1.099.836
Долгорочни кредити	25	241.626	279.204
Обврски спрема добавувачи	26	362.459	530.260
Останати краткорочни обврски	27	102.426	114.920
Обврски за аванси	28	5.188	3.113
Краткорочни финансиски обврски	29	262.499	114.697
Пасивни временски разграничувања	30	11.050	18.382
Вкупно тековни обврски		743.622	781.372
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.193.782	2.160.412

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2020 година

во илјади денари	2020	2019
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	107.517	110.115
Амортизација	103.753	103.018
Залихи	-83.620	-27.672
Побарувања од купувачи	27.352	-36.561
Останати краткорочни побарувања	618	-6.607
Побарувања за аванси, депозити и кауции	37.878	-26.610
Активни временски разграничувања	-14.091	1.514
Обврски према добавувачи	-167.801	67.662
Останати краткорочни обврски	-12.494	86.891
Обврски за аванси	2.075	392
Пасивни временски разгранижувања	-7.332	9.771
Нето парични текови од оперативни активности	-6.145	281.913
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-145.559	-77.194
Вложувања во подружници		-245
Краткорочни финансиски средства	-42	2
Долгорочни вложувања	-1.182	-2.784
Расходувани НПО		3.872
Нето парични текови од инвестициони активности	-146.783	-76.349
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по долгорочни кредити	-25.446	-39.406
Обврски по краткорочни кредити	135.670	-61.452
Исплатени награди		-72.353
Објективна вредност на вложувањата	1.182	3.029
Нето парични текови од финансиски активности	111.406	-170.182
Нето намалув./зголем. на паричните средства	-41.522	35.382
Парични средства на почеток од годината	85.302	49.920
Парични средства на крајот од годината	43.780	85.302

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2020 година**

2020 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2020	90.536	-9.928	27.053	14.260	380.442	15.955	581.518	1.099.836
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2020 година	-	-	-	-	-	-	107.516	107.516
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	1.182	-	-	-	1.182
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	1.182	-	-	107.516	108.698
Распределено по Одлука	-	-	-	-	110.115	-	-110.115	-
Состојба 31.12.2020	90.536	-9.928	27.053	15.442	490.557	15.955	578.919	1.208.534

2019 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2019	90.536	-9.928	27.053	11.231	333.541	15.955	590.657	1.059.045
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2019 година	-	-	-	-	-	-	110.115	110.115
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	3.029	-	-	-	3.029
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	3.029	-	-	110.115	113.144
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-72.353	-72.353
Распределено по Одлука	-	-	-	-	46.901	-	-46.901	-
Состојба 31.12.2019	90.536	-9.928	27.053	14.260	380.442	15.955	581.518	1.099.836

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 86% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2020 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2020 година нема други акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2020 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2019 година).

Акциите на Пекабеско АД Скопје котираат на задолжителна котација на обижни акции на Македонската берза на хартии од вредност.

На 31.12.2020 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 453 лица. На 31.12.2019 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 472 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за сировини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Последователната наплата на претходно опишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2020 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2018 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 екември 2020 и 2019 година е како што следи:

во илјади денари	2020	2019
Обврски по кредити	504.125	393.901
Парични средства	-43.780	-85.302
Нето обврски по кредити	460.345	308.599
Капитал и резерви	1.208.534	1.099.836
% на кредитна задолженост	38,09%	28,06%

Задолженоста во 2020 година е зголемена во однос на 2019 година за 10,03 процентни поени, како резултат на зголемување на обврските по краткорочни кредити.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2020	2019
Финансиски средства		
Парични средства	43.780	85.302
Побарувања од купувачи	345.031	372.383
Останати побарувања	14.292	14.910
Побарувања за аванси	1.868	39.746
Краткорочни финансиски средства	207.339	207.297
Активни временски разграничувања	19.825	5.734
	632.135	725.372
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	362.459	530.260
Останати тековни обврски	102.426	114.920
Обврски за аванси	5.188	3.113
Пасивни временски разграничувања	11.050	18.382
Кредити	504.125	393.901
	985.248	1.060.576

6.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	68.228	98.873	72.194	112.753
УСД			-	-
	<u>68.228</u>	<u>98.873</u>	<u>72.194</u>	<u>112.753</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	-396	-1.388	396	1.388
УСД	-	-	-	-
	<u>-396</u>	<u>-1.388</u>	<u>396</u>	<u>1.388</u>

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	43.780	85.302
Побарувања од купувачи	345.031	372.383
Останати побарувања	14.292	14.910
Побарувања за аванси	1.868	39.746
Активни временски разграничувања	<u>19.825</u>	<u>5.734</u>
	424.796	518.075
<i>Каматносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	<u>207.339</u>	<u>207.297</u>
	207.339	207.297
	632.135	725.372
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	363.459	530.260
Останати тековни обврски	102.426	114.920
Обврски за аванси	5.188	3.113
Пасивни временски разграничувања	<u>11.050</u>	<u>18.382</u>
	482.123	666.675
<i>Каматносни</i>		
Кредити	<u>504.125</u>	<u>393.901</u>
	986.248	1.060.576

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Дадени депозити	2.073	2.072	-2.073	-2.072
Земени кредити	-5.041	-3.939	5.041	3.939
	<u>-2.968</u>	<u>-1.867</u>	<u>2.968</u>	<u>1.867</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година.

2020

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	262.499	241.626	504.125
Обврски спрема добавувачи	362.459				362.459
Останати обврски	102.426				102.426
Обврски за примени аванси	5.188				5.188
ПВР	11.050	-	-	-	11.050
	<u>481.123</u>	<u>-</u>	<u>262.499</u>	<u>241.626</u>	<u>985.248</u>

2019

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	114.697	279.204	393.901
Обврски спрема добавувачи	530.260				530.260
Останати обврски	114.920				114.920
Обврски за примени аванси	3.113				3.113
ПВР	18.382	-	-	-	18.382
	<u>666.675</u>	<u>-</u>	<u>114.697</u>	<u>279.204</u>	<u>1.060.576</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година.

2020

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	43.780	-	-	-	43.780
Побарувања од купувачи	345.031	-	-		345.031
Останати побарувања	14.292				14.292
Побарувања за аванси	1.868				1.868
АВР	19.825	-	-	-	19.825
	<u>424.796</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>424.796</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2019

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	85.302	-	-	-	85.302
Побарувања од купувачи	372.383	-	-	-	372.383
Останати побарувања	14.910	-	-	-	14.910
Побарувања за аванси	39.746	-	-	-	39.746
ABP	5.734	-	-	-	5.734
	518.075	-	-	-	518.075

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2020	2019
Приходи од продажба на домашен пазар	3.985.705	4.341.522
Приходи од продажба на странски пазар	591.953	655.790
Вкупно	4.577.658	4.997.312

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2020	2019
Приходи од наемнини	11.118	11.542
Приходи од отпис на обврски	341	493
Приходи од вишоци	3.726	79
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	15.445	4.388
Приходи од одобренеја	30.842	25.141
Приходи од продажба на основни средства	2.488	7.501
Вкупно	63.960	49.144

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	2020	2019
Состојба на крајот на годината	47.724	27.710
Состојба на почетокот на годината	62.777	47.724
Зголемување на вредноста на залихите	15.053	20.014

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Потрошени суровини и материјали	845.348	799.595
Отпис на ситен инвентар	<u>89.018</u>	<u>93.574</u>
Вкупно	<u>934.366</u>	<u>893.169</u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто плати	260.107	263.613
Други надоместоци за вработените	<u>17.194</u>	<u>15.918</u>
Вкупно	<u>277.301</u>	<u>279.531</u>

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Енергија	59.856	71.501
Услуги за одржување и заштита	36.150	44.463
Транспортни, телефонски, интернет и поштенски услуги	9.528	8.887
Наемнина	1.756	1.642
Премии за осигурување	7.473	6.731
Реклама, промоција, маркетинг услуги	32.407	38.864
Репрезентација, спонзорства	17.670	10.288
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	4.013	3.984
Трошоци за вода и комунални услуги	1.633	2.066
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	300	493
Трошоци за службени патувања	1.305	2.804
Загуба од продажба на материјални средства		3.872
Банкарски услуги	2.352	3.032
Одобрени попусти на купувачи	107.655	98.406
Казни , пенали и надоместоци		8.258
Останато	<u>6.013</u>	<u>23.564</u>
Вкупно	<u>288.111</u>	<u>328.855</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од камати	128	4.096
Позитивни курсни разлики	1.346	4
Дивиденди		1.698
Вкупно финансиски приходи	<u>1.474</u>	<u>5.798</u>
Расходи за камати	-23.296	-14.450
Негативни курсни разлики	-916	-70
Вкупно финансиски расходи	<u>-24.212</u>	<u>-14.520</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u><u>-22.738</u></u>	<u><u>-8.722</u></u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	107.517	110.115
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>30.075</u>	<u>30.075</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>3.575</u></u>	<u><u>3.661</u></u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2020 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2020	45.433	863.241	980.557	18.598	1.907.829	7.196
Нови набавки	2.489	242	84.900	57.725	145.356	200
Пренос од инвестиции	-	17.604	53.628	-71.232	0	-
Расходување и продажба	-	-	-25.090	-	-25.090	-
Состојба 31.12.2019	47.922	881.087	1.093.995	5.091	2.028.095	7.396
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2020	-	181.330	680.251	-	861.581	5.681
Амортизација	-	21.728	81.338	-	103.066	687
Прекнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-25.090	-	-25.090	-
Состојба 31.12.2020	-	203.058	736.499	-	939.557	6.368
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020	47.922	678.029	357.496	5.091	1.088.538	1.028

2019 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2019	45.433	854.456	947.421	6.095	1.853.405	7.123
Нови набавки	-	793	14.542	61.786	77.121	73
Пренос од инвестиции	-	7.992	41.291	-49.283	0	-
Расходување и продажба	-	-	-22.697	-	-22.697	-
Состојба 31.12.2019	45.433	863.241	980.557	18.598	1.907.829	7.196
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2019	-	159.969	618.179	-	778.148	4.923
Амортизација	-	21.362	80.899	-	102.261	758
Прекнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-18.826	-	-18.826	-
Состојба 31.12.2019	-	181.331	680.252	-	861.583	5.681
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2018	45.433	681.910	300.305	18.598	1.046.246	1.515

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Пекабеско Доо Рашка	430	430
Тимко - лаб Дооел Кадино	<u>307</u>	<u>307</u>
Вкупно	<u><u>737</u></u>	<u><u>737</u></u>

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	17.988	16.806
Останати	<u> </u>	<u> </u>
Вкупно	<u><u>17.988</u></u>	<u><u>16.806</u></u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Суровини и материјали	59.811	58.102
Резервни делови и ситен инвентар	881	
Производство во тек	18.622	19.000
Готови производи	44.155	28.724
Трговски стоки	<u>329.887</u>	<u>263.910</u>
Вкупно	<u><u>453.356</u></u>	<u><u>369.736</u></u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања од купувачи во земјата	276.803	273.510
Побарувања од купувачи во странство	<u>68.228</u>	<u>98.873</u>
Вкупно	<u><u>345.031</u></u>	<u><u>372.383</u></u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	7.961	4.592
Побарувања од вработените	162	441
Побарувања за повеќе платени акцизи	63	9.114
Побарувања за данок од добивка	5.307	
Останато	<u>799</u>	<u>763</u>
Вкупно	<u>14.292</u>	<u>14.910</u>

21. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања за аванси во земјата	740	3.683
Побарувања за аванси во странство	<u>1.128</u>	<u>36.063</u>
Вкупно	<u>1.868</u>	<u>39.746</u>

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Краткорочни депозити во банки	<u>207.339</u>	<u>207.297</u>
Вкупно	<u>207.339</u>	<u>207.297</u>

23. АВР

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Однапред платени трошоци	9.375	5.734
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>10.450</u>	
Вкупно	<u>19.825</u>	<u>5.734</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Жиро сметки	31.223	54.637
Денарски благајни	302	359
Девизни сметки	<u>12.255</u>	<u>30.306</u>
Вкупно	<u>43.780</u>	<u>85.302</u>

25. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	261.076	296.269
Охридска банка АД Скопје	19.422	26.716
Шпаркасе банка АД Скопје		4.471
Прокредит банка	50.767	65.579
Халк Банка	<u>36.324</u>	
Вкупно	367.589	393.035
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-125.963	-113.831
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	<u>241.626</u>	<u>279.204</u>

26. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	290.265	417.507
Обврски спрема добавувачи во странство	<u>72.194</u>	<u>112.753</u>
Вкупно	<u>362.459</u>	<u>530.260</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски за бруто плати	32.944	43.658
Обврски за данок на добивка		2.859
Обврски за надоместоци од добивка	53.630	53.630
Обврски за данок на додадена вредност	15.661	14.702
Останато	<u>191</u>	<u>71</u>
Вкупно	<u>102.426</u>	<u>114.920</u>

28. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски за примени аванси во земјата	<u>5.188</u>	<u>3.113</u>
Вкупно	<u>5.188</u>	<u>3.113</u>

29. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Охридска банка АД Охрид	95.676	
НЛБ Банка	40.000	
Останати (камати)	<u>860</u>	<u>866</u>
Вкупно	<u>136.536</u>	<u>866</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	<u>125.963</u>	<u>113.831</u>
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>262.499</u>	<u>114.697</u>

30. ПВР

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Однапред пресметани трошоци	1.547	10.970
Одложено признавање на приходи пресметани приходи за идни периоди	<u>9.503</u>	<u>7.412</u>
Вкупно	<u>11.050</u>	<u>18.382</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2020	2019
Побарувања од купувачи	10.225	7.989
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	-	-
Обврски спрема добавувачи	1.721	2.492
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	-	-
Приходи од продажба	17.212	13.356
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	-	-
Набавки на стоки	-	-
Останати расходи	7.576	4.372
Вкупно набавки и расходи	-	-

32. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2020	2019
EUR	61,48	61,49
USD	50,23	54,93

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2020 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 9.434 илјади денари (9.434 илјади денари на 31.12.2019 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2020 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 623.250 илјади денари (500.917 илјади денари на 31.12.2019 година).

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз

ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.108.290.590,00			1.065.302.891,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.028.470,00			1.514.779,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.028.470,00			1.514.779,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.088.537.575,00			1.046.245.737,00
10	-- Недвижности (011+012)	704.897.964,00			706.290.363,00
11	-- Земјиште	47.922.141,00			45.432.818,00
12	-- Градежни објекти	656.975.823,00			660.857.545,00
13	-- Постројки и опрема	309.937.534,00			281.155.625,00
14	-- Транспортни средства	55.851.712,00			31.061.604,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	12.757.463,00			9.139.286,00
18	-- Материјални средства во подготовка	5.092.902,00			18.598.859,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	18.724.545,00			17.542.375,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	737.975,00			737.975,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	17.986.570,00			16.804.400,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	17.986.570,00			16.804.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.065.666.571,00			1.089.375.392,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	453.355.572,00			369.736.017,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	59.810.514,00			58.102.357,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	880.454,00			
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.622.322,00			18.999.834,00

41	-- Залихи на готови производи	44.154.670,00		28.723.693,00
42	-- Залихи на трговски стоки	329.887.612,00		263.910.133,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	361.191.789,00		427.040.302,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	10.225.478,00		7.988.467,00
47	-- Побарувања од купувачи	334.805.198,00		364.394.667,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.868.177,00		39.746.338,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	13.806.302,00		13.705.521,00
50	-- Побарувања од вработените	161.947,00		441.246,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	324.687,00		764.063,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.338.800,00		207.297.120,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.338.800,00		207.297.120,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	43.780.410,00		85.301.953,00
60	-- Парични средства	43.780.410,00		85.301.953,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	19.824.402,00		5.733.651,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.193.781.563,00		2.160.411.934,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.208.532.731,00		1.099.835.017,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	533.053.474,00		421.756.258,00
72	-- Законски резерви	18.762.056,00		18.762.056,00
74	-- Останати резерви	514.291.418,00		402.994.202,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	471.400.023,00		471.400.023,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	107.515.544,00		110.115.046,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	974.199.072,00		1.042.195.322,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	367.589.044,00		393.035.296,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	367.589.044,00		393.035.296,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	606.610.028,00		649.160.026,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.721.072,00		2.491.875,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	360.737.788,00		527.767.824,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	5.187.968,00		3.112.537,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.487.524,00		9.518.116,00
100	-- Обврски кон вработените	77.278.054,00		87.842.393,00

101	-- Тековни даночни обврски	15.661.474,00			17.560.875,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	136.536.148,00			866.406,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.049.760,00			18.381.595,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.193.781.563,00			2.160.411.934,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	4.637.948.255,00			5.046.456.312,00
202	-- Приходи од продажба	4.561.568.385,00			4.979.148.445,00
203	-- Останати приходи	61.228.485,00			50.032.077,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	47.723.527,00			27.709.789,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	62.776.992,00			47.723.527,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	15.151.385,00			17.275.790,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	4.522.891.382,00			4.938.663.413,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	995.042.232,00			966.184.523,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.919.359.422,00			3.334.090.709,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	94.220.526,00			110.250.946,00
212	-- Останати трошоци од работењето	23.656.179,00			29.120.681,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	277.771.856,00			282.649.712,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	179.496.798,00			180.744.123,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	17.788.969,00			21.140.947,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	61.648.950,00			60.554.793,00
217	-- Останати трошоци за вработените	18.837.139,00			20.209.849,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	103.753.010,00			103.017.683,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	299.599,00			493.202,00
222	-- Останати расходи од работењето	108.788.558,00			112.855.957,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	5.143.915,00			5.797.875,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва				1.698.026,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.798.276,00			4.095.863,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.345.639,00			3.986,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	24.212.475,00			14.519.608,00

239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	23.296.092,00			14.450.029,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	916.383,00			69.579,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	111.041.778,00			119.084.904,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	111.041.778,00			119.084.904,00
252	-- Данок на добивка	3.526.234,00			8.969.858,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	107.515.544,00			110.115.046,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	465,00			486,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	107.515.544,00			110.115.046,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	107.515.544,00			110.115.046,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	3.575,00			3.475,00
269	-- Добивка за годината	107.515.544,00			110.115.046,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	107.515.544,00			110.115.046,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.028.470,00			558.616,00
609	-- Земјишта	47.922.141,00			45.432.818,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	656.975.823,00			660.857.545,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	4.625.704,00			2.867.329,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	207.338.800,00			207.297.120,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	266.740.940,00			372.383.134,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	13.806.302,00			13.705.521,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2020 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД.

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2020 година бројот на вработените во Пекабеско АД изнесуваше 453 лица, а на 31.12.2019 година 472 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на

потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства како и во претходните години се реализираат со несмалено темпо и за тековната година изнесуваат 159 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на автоматизирана опрема во производство, нова линија за гас и возила за транспорт на стока.

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивидени се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2020 година нема исплатено дивиденди

На 30.11.2020 друштвото објави на македонска берза за капитал информација - Политика на дивиденда за период 2020-2027 година

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2020 година долгорочната задолженост е намалена за 6,5% и изнесува 368 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 136,5 мил.мкд.

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско АД во 2020 година нема склучено големи зделки. На 16.10 и 21.12 согласно правилата за котација објавени се ценовно чувствителни информации за користење на рамковни револвинг кредити со заложно право во Охридска Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2020 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2020 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 3.575 ден што е за 2,4% помала од истата во 2019 год.

9. Надоместоци на раководството

Износот на бруто примањата на одборот на директори од остварување на нивната функција во Пекабеско АД за 2020 година изнесува 19.329.669 а во 2019 година биле исплатени 16.869.852 ден.

Поодделно секој член на одборот на директори добил:

Слободан Кутревски - Прв извршен директор - 3.722.314

Анатол Кутревски - Втор извршен директор - 4.494.753

Марко Кутревски - Трет извршен директор - 4.579.552

Миле Бановиќ - Директор на производство - 2.833.634

Славчо Шушлевски - Директор на продажба - 1.791.077

Дарио Кадиев - Регионален директор - 1.367.793

Светлана Мицкоска - 540.546

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД не остваруваат примања во други односно не членуваат во органи на управување на други друшта.

Членовите на Одборот на директори на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Корпоративно управување

Одборот на директори на Пекабеско АД ќе го усвои Кодексот за корпоративно управување најдоцна до 30.09.2021 год и истиот ќе биде јавно достапен

11. Приходи и расходи

Пекабеско АД во 2020 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 4.638 мил.мкд што преставува намалување во однос на 2019 год за 8,1,%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 4.523 мил.мкд кои исто така како и приходите се помали од истите во 2019 год за 8,4%.

Намалувањето на приходите се должи заради новонастаната ситуација со пандемијата Ковид 19 што резултираше со намалена продажба во Извоз а на домашниот пазар каналот на продажба - ХОРЕКА претрпе голем пад.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 107,5 мил. мкд. Остварената добивка е помала од онаа во 2019 год за 2,4%.

Приходи од продажба - Пазари

	2020	2019	20/19
Домашен Пазар	3.969.615.606	4.323.358.748	-8,2%
Странски Пазар	591.952.779	655.789.697	-9,7%
Вкупно	4.561.568.385	4.979.148.445	-8,4%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2020	2019	20/19
Готов П-од и Трг.стока	4.576.719.770	4.996.424.235	-8,4%
Останати приходи	61.228.485	50.032.077	22,4%
Финансиски приходи	5.143.915	5.797.875	-11,3%
Вкупно	4.643.092.170	5.052.254.187	-8,1%

Овие приходи и расходи остварени се со 465 вработени (просек) што е за 21 помалку од просекот во 2019 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото.

Бруто профитна маржа	10,2%
Нето профитна маржа	2,4%
Поврат на капиталот-(ROE)	8,9%
Тековна ликвидност	1,8
Брза ликвидност	1,0
Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,55
Обрт на залихи	9 пати
Денови на обрт на залихи	41 ден
Обрт на побарувања	13 пати
Денови на обрт на побарувања	27 дена
Период на конвертирање	68 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.193.781.563
Долгорочни с-ва	1.108.290.590
Обртни	1.085.490.973
Пасива	2.193.781.563
Капитал	1.208.532.730
Обврски	985.248.833



Пекабеско ад

Handwritten signature